

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 08

Год. XVIII

02 јуни 2015 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

27-та седница

Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Стручно мислење за спроведување на превентивна дезинфекција и дератизација за 2015 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје” Струмица.....03
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од IX одделение при ООУ „Гоце Делчев“ - Василево.....03
3. **ОДЛУКА** за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица 3 и улица 5 во индустриска зона с Градошорци“, општина Василево04
4. **ОДЛУКА** за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица во с Ангелци за пристап до црква“04
5. **ОДЛУКА** за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Дел од фекална канализација за село Владевци“, Општина Василево.....05
6. **ОДЛУКА** за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Мост на сушевски порој“06
7. **ОДЛУКА** за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Регулација на сушевски порој во с Сушево“07

8. **ОДЛУКА** за давање согласност за намена на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица покрај порој во с Сушево“07
9. **ОДЛУКА** за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Изградба на улица во с Доброшинци“08
10. **ОДЛУКА** за утврдување приоритет на проектот „Мост на сушевски порој“09
11. **ОДЛУКА** за утврдување приоритет на проектот „Улица во с Ангелци за пристап до црква“10
12. **ОДЛУКА** за утврдување приоритет на проектот „Дел од фекална канализација за село Владевци, општина Василево (дел од крак -1)“10
13. **ОДЛУКА** за учество на Општина Василево во проектот поднесен од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....11
14. **ОДЛУКА** за утврдување приоритет на проектот „Улица покрај порој во с Сушево“12
15. **ОДЛУКА** за утврдување приоритет на проектот „Изградба на улица во с Доброшинци“12
16. **ОДЛУКА** за утврдување приоритет на проектот „Регулација на сушевски порој во с Сушево“...13
17. **ОДЛУКА** за утврдување приоритет на проектот „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица 3 и улица 5 во индустриска зона с Градошорци“ општина Василево.....14
18. **ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА** за учество на општина Василево во организација и реализацијана проектот „Отворени забавни фудбалски школи 2015 година“14
19. **РЕШЕНИЕ** бр. 08/2015 година за потреба од јавна набавка.....15
20. **РЕШЕНИЕ** бр. 09/2015 година за потреба од јавна набавка.....16
21. **РЕШЕНИЕ** бр. 10/2015 година за потреба од јавна набавка.....16

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Стручно Мислење за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на територијата на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2354/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 12, член 14 и член 22 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр 66/04,139/08,99/09 и 164/13) член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.05.2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Стручното Мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2015 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица

1. Се усвојува Стручното Мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2015 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица.
2. Составен дел на овој Заклучок е Стручното Мислење за спроведување на

превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2015 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-2354/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од IX одделение при ООУ „Гоце Делчев“ - Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2355/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од IX одделение при ООУ „Гоце Делчев“ – Василево

1. Се усвојува Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од IX одделение при ООУ „Гоце Делчев“ – Василево.
2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2355/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица - 3 и улица - 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“ што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2356/2 Општина Василево
28.05.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Воведување на кружна крстосница помеѓу

улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.2 од Програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2356/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица во с.Ангелци за пристап до црква “,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09–2357/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица во с.Ангелци за пристап до црква“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево дава согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица во с.Ангелци за пристап до црква“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.2 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Улица во с.Ангелци за пристап до црква“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2357/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Дел од фекална канализација за село Владевци - општина Василево (дел од крак - 1)“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09–2358/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Дел од фекална канализација за село Владевци – општина Василево (дел од крак – 1)“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Дел од фекална канализација за село Владевци, општина Василево (дел од крак – 1)“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.1 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Дел од фекална канализација за село Владевици – општина Василево (дел од крак – 1)“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2358/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Мост на сушевски порој“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2359/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Мост на сушевски порој“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево дава согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Мост на сушевски порој“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.1 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Мост на сушевски порој“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2359/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09–2360/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево дава согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на

барања за користење на средства по мерка 3.2.1 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2360/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица покрај порој во с.Сушево“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09–2361/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица покрај порој во с.Сушево“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево дава согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Улица покрај порој во с.Сушево“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.3 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Улица покрај порој во с.Сушево“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2361/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Изградба на улица во с.Доброшинци“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2362/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Изградба на улица во с.Доброшинци“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево дава согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за реализација на проектот за „Изградба на улица во с.Доброшинци“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.2 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Изградба на улица во с.Доброшинци“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2362/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Мост на сушевски порој“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2363/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Мост на сушевски порој“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Мост на сушевски порој“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.1 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Мост на сушевски порој“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2363/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Улица во с.Ангелци за пристап до црква“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09–2364/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Улица во с.Ангелци за пристап до црква“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Улица во с.Ангелци за пристап до црква“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.2 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Улица во с.Ангелци за пристап до црква“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2364/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Дел од фекална канализација за село Владевци - општина Василево (дел од крак - 1)“ што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09–2365/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Дел од фекална канализација за село Владевци – општина Василево (дел од крак – 1)“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Дел од фекална канализација за село Владевци – општина Василево (дел од крак – 1)“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.1 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Дел од фекална канализација за село Владевци – општина Василево (дел од крак – 1)“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2365/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за учеството на Општина Василево во проектот поднесен од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2366/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за учеството на Општина Василево во проектот поднесен од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува учеството на Општина Василево во проектот „реконструкција и адаптација на сала на културен дом во с.Нова Маала во апортска сала за основно училиште,“ поднесен од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во износ од 523.257,00 денари од вкупниот Буџет на проектот.

Член 2

Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Вкупната вредност на проектот е 6.523.257,00 денари.

Член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и

руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Реконструкција и адаптација на сала на културен дом во с.Нова Маала во апортска сала за основно училиште“.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-2366/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Улица покрај порој во с.Сушево“,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2367/2 Општина Василево
28.05.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Улица покрај порој во с.Сушево“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Улица покрај порој во с.Сушево“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.3 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Улица покрај порој во с.Сушево“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2367/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Изградба на улица во с.Доброшинци“,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2368/2 Општина Василево

28.05.2015г.
Василево

Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Изградба на улица во с.Доброшинци“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Изградба на улица во с.Доброшинци“

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.2 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Изградба на улица во с.Доброшинци“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2368/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2369/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.1 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

* * *

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Регулација на сушевски порој во с.Сушево“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2369/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување приоритет на проектот „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица - 3 и улица - 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2370/2 Општина Василево
28.05.2015г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за утврдување приоритет на проектот „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува приоритет на проектот „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“.

член 2

Оваа Одлука Советот на општина Василево ја донесува врз основа на Јавниот повик бр.04/2015 година за доставување на барања за користење на средства по мерка 3.2.2 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година .

член 3

Оваа Одлука се доставува со поднесувањето на барањето до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година заради реализација на проектот за „Воведување на кружна крстосница помеѓу улица – 3 и улица – 5 во индустриска зона с.Градошорци општина Василево“.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2370/1 Совет на општина Василево
28.05.2015г. Претседател,
Василево Дајанчо Ефтимов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за учество на Општина Василево во организацијата и реализацијата на проектот „Отворени забавни фудбалски школи 2015 година“,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.05.2015 година

Бр.09-2371/2
28.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 28.05.2015 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА

за учество на Општина Василево во организацијата и реализацијата на проектот „Отворени забавни фудбалски школи 2015 година“

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува учеството на Општина Василево во организацијата и реализацијата на проектот „Отворени забавни фудбалски школи 2015 година“.

Член 2

Партиципацијата за учество во „Отворени забавни фудбалски школи 2015 година“ изнесуваат 119.000,00 денари.

Член 3

Со овој проект ќе се опфатат момчиња и девојчиња на возраст од 6-12 години .

Член 4

Со оваа Одлука за Лидер на проектот од редот на општинската администрација се определува Славе Андонов кој заедно со одговорниот инструктор од регионот на волонтерска основа се одговорни за успешна имплементација на „Отворени забавни фудбалски школи 2015 година“.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-2371/1
28.05.2015г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Дајанчо Ефтимов с.р

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.27/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.08/2015

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на изградба на парк во с.Градошорци.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.27/15).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 600.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2015 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Ацо Митев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Симона Шонтевска - член;
- Зора Коларова - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Бранко Андонов -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–2244/1
11.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.27/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.09/2015

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на изградба на парк на влез на с.Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.27/15).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.200.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2015 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Ацо Митев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Симона Шонтевска - член;
- Зора Коларова - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Бранко Андонов -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–2245/1
11.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.27/15), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.10/2015

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - услуга за изработка на проектна документација-основни проекти: за реконструкција и ревитализација на улица во ВАСИЛЕВО од Пошта до повеќе наменско асвалтно игралиште со должина

од 760м, за изградба –продолжување на улица во ВАСИЛЕВО од Црква до фудбалско Игралште со должина од 400м, за реконструкција и ревитализација на улица во Пиперево од Центар до црква со должина од 350м, за изградба на улица во Нова маала со должина од 200м , за партерно уредување на комплекс во Ангелци околу постоечки игралишта со вкупна површина од 7400 м² , за изградба на пешачка патека во с. Владеви во должина од 460м, за изградба на Повеке наменско спортско игралиште во с. Дукатино.

Бр.09–2317/1
26.05.2015г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.27/15).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.200.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2015 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Симона Шонтевска - член;
- Тони Ристов - зам.член;
- Ацо Митев -член;
- Велика Ѓоргиевска -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.